



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 27 јули 1983
Скопје

Број 23

Год. XXXIX

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

355.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ НАМЕНИ

Се прогласува Законот за привремена забрана на користењето на земјоделското земјиште за неземјоделски намени,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 25 јули 1983 година.

Бр. 08-2086

25 јули 1983 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ НАМЕНИ

Член 1

Со овој закон привремено се забранува користењето на земјоделското земјиште за неземјоделски намени.

Забраната на користењето на земјоделското земјиште според овој закон ќе се применува до донесувањето на прописите за начинот на користењето на земјоделското земјиште, а најдоцна една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 2

Земјоделското земјиште не може да се користи за други намени освен за производство на земјоделски култури.

Земјоделското земјиште опфатено со урбанистичкиот план, односно со одлуката на собранието на општината што го заменува тој план, не може да се користи за други намени освен за производство на земјоделски култури.

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член земјоделското земјиште може да се користи за изградба на градежни објекти и за изведување на други градежни работи од општ интерес за Републиката, како и за изградба на други објекти и за изведување на други градежни работи, по претходна согласност на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Забраната на користењето на земјоделското земјиште не се однесува на земјиштето на кое е започната изградба на објекти, односно е започ-

нато изведувањето на други градежни работи и доколку за истите е издадено одобрение за изградба.

Член 4

Надзор над спроведувањето на овој закон врши општинскиот орган на управата надлежен за земјоделска и градежна инспекција.

Во вршењето на надзорот органот од став 1 на овој член е должен да презема итни мерки за отстранување на градежните објекти, односно за отстранување на последиците од градежните работи изградени, односно изведени спротивно на одредбите од член 2 на овој закон.

Член 5

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во органот од член 4 на овој закон, доколку не ги презема пропишаните мерки.

Член 6

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин кој ќе користи земјоделско земјиште за неземјоделски намени.

Член 7

Со парична казна од 70.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружениот труд и друго правно лице што ќе користи земјоделско земјиште за неземјоделски намени.

Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружениот труд и во друго правно лице.

Член 8

Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

356.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за обезбедување средства за изградба на електроенергетски објекти, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 14. VII. 1983 година.

Бр. 08-1997

14 јули 1983 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Со овој закон се утврдува обврска на корисниците на електрична енергија на територијата на Социјалистичка Република Македонија за учество во обезбедувањето средства за изградба на електроенергетски објекти.

Член 2

Корисниците на електрична енергија од член 1 на овој закон по секој потрошен киловат-час електрична енергија плаќаат и тоа:

- директните потрошувачи приклучени на преносна мрежа по 12 пари;
- организациите на здружениот труд од областа на индустријата и земјоделството по 16 пари;
- работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните и другите потрошувачи приклучени на 0,4 киловолтна мрежа по 84 пари и
- граѓаните по 50 пари.

Член 3

По исклучок од член 2, алинеја 1 на овој закон, директниот потрошувач — Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје плаќа по 6 пари по потрошен киловат-час електрична енергија.

Член 4

Од обврската за обезбедување средства по потрошен киловат-час електрична енергија за изградба на електроенергетски објекти се ослободуваат организациите на здружениот труд распоредени со Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ број 34/76) од областа 13-Здравствено-социјална заштита и од областа 12-Образование, наука, култура и информатици, освен подгрупата 120363-Изнајмување и дистрибуција на филмови.

Член 5

Средствата што се обезбедуваат со овој закон ќе се користат според Програмата за изградба на електроенергетски објекти што ја донесува Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Со средствата што се обезбедуваат со овој закон управува Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија.

Член 6

Средствата што се обезбедуваат со овој закон ќе ги пресметуваат и наплатуваат организациите на здружениот труд од областа на електростопанството што непосредно испорачуваат електрична енергија на потрошувачите при наплатувањето на потрошената електрична енергија и ги уплатуваат кај Службата на општественото книговодство на Македонија, на посебна сметка на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија, во рок од 15 дена по извршената наплата од потрошувачите.

Член 7

Средствата што се обезбедуваат со овој закон, Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија ги дава на корисниците определени со Програмата од член 5 на овој закон во вид на кредит со каматна стапка од 4% годишно, со рок на враќање од 36 еднакви полугодишни рати.

Вратените средства од став 1 на овој член се уплатуваат на посебната сметка од член 6 на овој закон и ќе се користат за намените од член 5 на овој закон.

Член 8

Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија во почетокот на секоја година му поднесува извештај на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија за употребата на средствата што се обезбедуваат со овој закон.

Член 9

Контролата на пресметувањето и уплатувањето на средствата ја врши Службата на општественото книговодство на Македонија.

Член 10

Претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво во согласност со републичкиот секретар за финансии по потреба поблиску го пропишува начинот на пресметувањето и уплатувањето на средствата што се обезбедуваат со овој закон.

Член 11

За наплатените, а неуплатени средства, во предвидениот рок со член 6 на овој закон, организацијата на здружениот труд од електростопанството што непосредно испорачува електрична енергија на потрошувачите плаќа затезна камата по стапка од 25% годишно.

Член 12

Со парична казна од 10.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружениот труд од областа на електростопанството што испорачува електрична енергија непосредно на потрошувачите, ако не ги пресмета и уплати средствата во рок од 15 дена од извршената наплата.

Со парична казна од 5.000 динари до 20.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој закон и одговорното лице на организацијата на здружениот труд.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

357.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 14 јули 1983 година.

Бр. 08-2024

14 јули 1983 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на СРМ“ број 39/82 и 48/82), во член 26 став 1 ред 3, стапка-

та „10%“ се заменува со стапката „15%“, а износот „175“ со износот „340“.

Член 2

Во Тарифата на посебниот републички данок на промет се вршат следниве измени и дополнувања:

1) Во тарифниот број 1 став 2, точката 3 се брише.

Во точка 4 ред 2, по зборот „плакети“ запирката се заменува со зборот „и“, а зборовите: „и слично“ се бришат.

2) Во тарифниот број 4 став 1 точка 4, по зборот „брушено“, се додаваат зборовите: „и небрушено“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбата од член 1 ќе се применува од 1 јануари 1983 година, додека одредбата од член 2 — од 1 август 1983 година.

358.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОБИРАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОМЕТ НА ОТПАДНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ШТО СЕ КОРИСТАТ КАКО СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ

Се прогласува Законот за собирање, користење, преработка и промет на отпадните материјали што се користат како секундарни сировини,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 14. VII. 1983 година.

Бр. 08-2016

14 јули 1983 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА СОБИРАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОМЕТ НА ОТПАДНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ШТО СЕ КОРИСТАТ КАКО СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ

Член 1

Со овој закон се уредува собирањето, користењето, преработката и прометот на отпадните материјали кои можат да се користат како секундарни сировини (во натамошниот текст корисни отпадоци) во процесот на производството, односно во вршењето на услугите.

Член 2

Како корисни отпадоци во смисла на овој закон, се сметаат: отпадните материјали од сите видови метали и легури на метали, стакло, гума, пластика, коски, масла и други деривати на нафта, текстилни сировини и производи, отпадни материјали од дрво, хартија, дрвени производи, земјоделски производи, отпаден гас, отпадна топлина и отпадни течности, како и други отпадоци во тврда, течна или гасовита состојба кои настануваат во процесот на производството и вршењето на услугите, во прометот и потрошувачката на материјалите и можат да се користат како секундарни сировини со преработка (рециклажа), за енергетски цели или да се стават во промет.

Член 3

Организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници, општините, месните заедници, здруженијата на граѓаните, правни лица (организации), другите самоуправни организации и заедници, работните луѓе кои вршат дејност со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (работни луѓе) и граѓаните при собирањето, користењето, преработката и прометот на корисните отпадоци се должни да ги спречуваат и отстрануваат штетните последици по човековата околина кои го доведуваат во опасност животот и здравјето на луѓето.

Член 4

Организациите, другите самоуправни организации и заедници, работните луѓе и граѓаните се должни да постапуваат со корисните отпадоци и отпадните материјали на начин одреден со овој закон, доколку со посебни прописи не е поинаку определено.

Член 5

Организациите, другите самоуправни организации и заедници, работните луѓе и граѓаните кај кои при вршењето на дејноста се создаваат корисни отпадоци, се должни да ги собираат, класифицираат и депонираат на определени места или да ги испорачуваат, било непосредно на организациите на здружениот труд што ги преработуваат или на организациите на здружениот труд што се занимаваат со собирање, преработка и промет на корисни отпадоци.

Местата за депонирање и класифицирање на корисните отпадоци ги определува општинскиот орган на управата надлежен за урбанизам и комунални работи.

Член 6

При отстранувањето на отпадните материјали што не можат да се користат како секундарни сировини, организациите, другите самоуправни организации и заедници, работните луѓе и граѓаните се должни да се грижат за заштита на човековата околина и притоа не смеат да фрлаат, испуштаат и расфрлуваат на земјиштето или да ставаат под притисок во земјиштето цврсти, течни или гасовити отпадни материјали, чија содржина и концентрација може да предизвика загадување на воздухот, водата и земјиштето.

Член 7

Организациите, другите самоуправни организации и заедници, работните луѓе и граѓаните се должни отпадните материјали кои се опасни по околината да ги неутрализираат и депонираат на места определени за нивно чување.

Член 8

Организациите на здружениот труд кои вршат дејност на изнесување и депонирање на ѓубре, потребно е да создаваат услови од ѓубрето да се издвојуваат корисните отпадоци што можат да се искористат како секундарни сировини и да се класифицираат по видови на корисни отпадоци.

Член 9

Организациите, другите самоуправни организации и заедници, работните луѓе и граѓаните кај кои во вршењето на дејноста се создаваат корисни отпадоци, односно ги користат корисните отпадоци, или вршат собирање, преработка и промет на корисните отпадоци, организациите на здружениот труд кои го изнесуваат, депонираат и преработуваат ѓубрето, месните заедници и воспитно-образовните организации, спогодбено го утврдуваат собирањето, откупот, класифицирањето, складирањето, превозот на корисните отпадоци и други прашања што се од заеднички интерес.

Организациите на здружениот труд што се занимаваат со собирање, преработка и промет на корисни отпадоци, при спроведувањето на општествени акции за собирање на корисните отпадоци, согласно со став 1 на овој член, учествуваат со своја опрема и механизација.

Член 10

Собирањето, преработката и прометот на корисните отпадоци можат да го вршат организациите на здружениот труд и работните луѓе што ги исполнуваат минималните хигиенско-технички услови во поглед на деловните простории, уредите и опремата.

Минималните хигиенско-технички услови од став 1 на овој член ги пропишува Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар по претходно мислење на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво, Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, Републичкиот комитет за здравство и социјална политика и Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина.

Член 11

Организациите на здружениот труд што се занимаваат со собирање, преработка и промет на корисни отпадоци, на подрачјето на општината на која е седиштето на тие организации, односно на нивните деловни единици, вршат собирање на корисните отпадоци, како што се: напуштени отпадоци од бела техника, искршени и напуштени автомобили и други видови на возила и превозни средства, отпадоци од пластика, автогуми, хартија, стаклен крш и други отпадоци што се фрлаат, односно оставаат на други места.

Заради организирано собирање на корисни отпадоци од став 1 на овој член, организациите на здружениот труд што се занимаваат со собирање, преработка и промет на корисни отпадоци, соработуваат со организациите на здружениот труд што се занимаваат со собирање и изнесување на губре.

Член 12

Организациите на здружениот труд и работните луѓе кои вршат собирање, преработка и промет на корисни отпадоци се должни на подрачјето на општината на која е нивното седиште, односно седиштето на нивните деловни единици, да ги собираат сите корисни отпадоци.

Член 13

Организациите на здружениот труд што се занимаваат со собирање, преработка и промет на корисни отпадоци, можат да набавуваат и продаваат само стоки што произлегуваат од нивната дејност.

Член 14

Организациите на здружениот труд кои во вршењето на дејноста вршат преработка на корисни отпадоци или ги користат во процесот на производството како секундарни сировини, првенствено ќе откупуваат, односно користат корисни отпадоци од земјата.

Член 15

Организациите, другите самоуправни организации и заедници кај кои при вршењето на дејноста се создаваат корисни отпадоци го уредуваат начинот на собирањето, сместувањето и класифицирањето на корисните отпадоци и други прашања што се од важност за собирањето, преработката и складирањето на корисните отпадоци.

Организациите, другите самоуправни организации и заедници, корисните отпадоци што не можат да ги користат за своите потреби, се должни да ги собираат и да ги продаваат или да ги дадат без надомест на други организации на здружениот труд или на работните луѓе кои вршат собирање и промет на корисни отпадоци.

Член 16

Работните луѓе можат да вршат собирање и промет на корисни отпадоци, врз основа на одобрението што го издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на стопанството на чие подрачје имаат живеалиште.

Член 17

Работните луѓе можат собраните, односно откупените корисни отпадоци да ги продаваат на организациите на здружениот труд кои вршат промет, или на организациите на здружениот труд кои ги користат корисните отпадоци во процесот на производството.

Член 18

Граѓаните се должни да постапуваат рационално со корисните отпадоци што се создаваат во процесот на нивната лична работа или при употребата и користење на материјалните добра на кои имаат право на сопственост.

Граѓаните се должни корисните отпадоци да ги собираат, да ги продадат или да ги дадат без надоместок на организациите на здружениот труд што се занимаваат со собирање, преработка и промет на корисните отпадоци, на работните луѓе кои вршат собирање и промет на корисните отпадоци или на организациите на здружениот труд што ги користат корисните отпадоци во процесот на производството, односно во вршењето на услугите.

Член 19

Со парична казна од 20.000 до 70.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд или друго правно лице, ако:

— фрла, испушта или расфрлува на земјиштето или под притисок става во земјиштето тврди, течни или гасовити опасни материјали чија содржина може да предизвика загадување на воздухот, водата и земјиштето (член 6);

— не ги неутрализира отпадните материјали кои се опасни по околината и не ги депонира на места определени за нивно чување (член 7);

— не ги собираат корисните отпадоци на подрачјето на општината на која е нивното седиште, односно седиштето на нивните деловни единици (член 12);

— вршат продажба и набавуваат стоки што не произлегуваат од нивната дејност (член 13).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице со парична казна од 2.000 до 10.000 динари.

Член 20

Со парична казна од 10.000 до 40.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд или друго правно лице, ако:

— не собира, не класифицира, не депонира корисни отпадоци на определени места и не ги испорачува било непосредно на организациите на здружениот труд што ги преработуваат или на организациите на здружениот труд што се занимаваат со собирање, преработка и промет на корисни отпадоци, (член 5);

— депонира и класифицира корисни отпадоци на места што не се определени за тоа (член 5);

— не ги исполнува минималните хигиенско-технички услови во поглед на деловните простории, уредите и опремата (член 10).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Член 21

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин што врши дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓанин, ако:

— фрла, испушта или расфрлува на земјиштето или под притисок става во земјиштето тврди, течни или гасовити отпадни материјали чија содржина може да предизвика загадување на воздухот, водата и земјиштето (член 6), и

— ако не ги неутрализира отпадните материјали кои се опасни по околината и не ги депонира на места определени за нивно чување (член 7).

Член 22

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин што врши дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓанин, ако:

— не собира, не класифицира и не депонира корисни отпадоци (член 5) и

— депонира и класифицира корисни отпадоци на места што не се определени за тоа (член 5).

Член 23

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин, ако:

— фрла, испушта или расфрлува на земјиште или под притисок става во земјиште тврди, течни или гасовити отпадни материјали чија содржина може да предизвика загадување на воздухот, водата и земјиштето (член 6) и

— не ги неутрализира отпадните материјали кои се опасни по околината, и не ги депонира на места определени за нивно чување (член 7).

Член 24

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници кои се занимаваат со собирање, користење и преработка и промет на корисни отпадоци се должни да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 25

Местата за депонирање и класифицирање на корисните отпадоци од член 5 на овој закон општинскиот орган на управата надлежен за урбанизам и комунални работи ќе ги определи во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 26

Прописите за минималните хигиенско-технички услови од член 10 на овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

359.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 јуни и 14 јули 1983 година, го разгледа Извештајот на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за остварените движења и постигнатите резултати во развојот на Социјалистичка Република Македонија за периодот јануари-април 1983 година, со оценка за месец мај 1983 година.

Тргувајќи од содржината на расправата водена во работните тела на соборите и на Собранието на СР Македонија и на седниците на соборите, а имајќи ги предвид ставовите и мислењата на Претседателството на СР Македонија, Советот на Републиката, Претседателството на Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Претседателството на Заедницата на општините и градовите на Македонија, како и насоките содржани во Долгорочната програма за еко-

номска стабилизација, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на соборите одржани на 14 јули 1983 година, врз основа на член 281 став 3 од Деловникот на Собранието на СРМ, донесе

ЗАКЛУОЦИ

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО КРАЈОТ НА 1983 ГОДИНА

I

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, тргнувајќи од оцените содржани во Извештајот на Извршниот совет за остварените движења и постигнатите резултати во развојот на СР Македонија за периодот јануари-април 1983 година, со оценка за месец мај 1983 година, констатира дека општествено-економскиот развој во периодот јануари-мај 1983 година се остваруваше во присуство на бројни проблеми и мошне сложени услови и дека постигнатите резултати значително отстапуваат од предвидувањата со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година, особено во материјалното производство, извозот и увозот, динарската и девизната неликвидност, пазарот и цените. Причините за неповолните резултати се однесуваат, пред сè, на несоодветниот увоз на сировини и репроматеријали, недостигот на енергија и резервни делови, ненавременото донесување на одделни акти и прописи во земјата од областа на економските односи со странство, зголемената побарувачка на домашниот пазар и забавеното преземање на потребните активности и одделни мерки од повеќе општествени и стопански субјекти.

II

1. Во остварувањето на развојната политика на Републиката утврдена за 1983 година и во спроведувањето на политиката на економската стабилизација, неопходно е:

— организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, Стопанската комора на Македонија и другите носители на развојот, како и надлежните републички и општински органи, тргнувајќи од оцената за остварените движења и постигнатите резултати во развојот за периодот јануари-мај 1983 година, условите во кои тие се реализирани и вистинските можности на здружениот труд, неопходно е до крајот на 1983 година да преземат дополнителни мерки и активности за остварување на основните определби содржани во Резолуцијата за 1983 година, кои и натаму остануваат трајна определба и задача за надминување на неповолните стопански движења и за создавање услови за нивно динамизирање. Притоа, Собранието на СР Македонија укажува дека до крајот на 1983 година мора да се вложуваат вонредни усилби, и во овие услови на стопанисување да се настојува да се оствари пораст на индустриското производство од околу 5 отсто во однос на 1982 година, а на извозот од околу 20 отсто, обезбедувајќи следење на планираното на ниво на земјата во оваа година;

— сите субјекти на развојот своите активности за натамошно динамизирање на производството и извозот и консолидација на стопанството постојано да ги темелат врз определбите од Долгорочната програма за економска стабилизација и да ги насочуваат за обезбедување на организирања и усогласена акција на здружениот труд во целина и на секоја самоуправни организација и заедница. Во овој поглед особено се значајни активностите во областа на индустријата.

2. За создавање поголеми можности и услови за зголемен обем на производство, во наредниот период, сите носители на активностите, а особено

организациите на здружениот труд, да пројават полна мобилност и ангажираност, посебно за обезбедување на потребните количества енергија, суровини и репроматеријали, обртни средства и друго. За таа цел потребно е:

— СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ да ги преземе сите потребни мерки и активности за целосно докомплетирање на постројките на ТЕ „Битола I“, за навремено завршување на ТЕ „Битола II“, за одржување на максимална погонска подготвеност на другите електрани и за склучување на сите договори и самоуправни спогодби со кои се реализира преземањето на електрична енергија од земјата и странство, а во согласност со Енергетскиот биланс на СР Македонија за 1983 година. Освен тоа, неопходно е СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ итно да преземе мерки до крајот на 1983 година да се изврши самоуправни конституирање во согласност со Законот за здружениот труд и Законот за електростопанството;

— Самоуправната интересна заедница за енергетика, Работната организација „Макпетрол“, Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство, банките и другите носители да преземат мерки за доследно остварување на Енергетскиот биланс на СР Македонија, во рамките на Енергетскиот биланс на Југославија. Во врска со тоа, пред сè, неопходно е итно да се донесе и доследно да се применува самоуправниата спогодба за рамномерно и под еднакви услови снабдување на пазарот во земјата со нафтени деривати. Извршниот совет на Собранието на СРМ да продолжи со активностите во врска со покренатата иницијатива за преиспитување на сегашниот механизам за обезбедување девизни средства за увоз на енергетските суровини;

— во наредниот период сите потрошувачи максимално да штедат и рационално да користат енергија и редовно да ги намируваат своите финансиски обврски спрема Работната организација „Макпетрол“ и СОЗТ „Електростопанство на Македонија“;

— Стопанската комора на Македонија, во соработка со Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство и републичките органи на управата, врз основа на утврдените биланси за увоз на основните суровини и репродукциони материјали, постојано да преземаат мерки за нивно обезбедување во функција на зголемено производство наменето, пред сè, за остварување на што повисок нето девизен ефект, и во тие рамки да продолжат активностите во организациите на здружениот труд и банките за поголемо вклучување на стопанството за ефикасно користење на стоконите кредити од странство. Истовремено, да се вложуваат натамошни напори и да се заостри одговорноста за доследно остварување на самоуправните спогодби и договори меѓу организациите на здружениот труд за редовно снабдување со суровини и репроматеријали во земјата, како единствено стопанско подрачје;

— за обезбедување на потребните обртни средства, организациите на здружениот труд најголемиот дел од својата акумулација да го насочат, пред сè, за таа цел, а банките својата деловна политика да ја усогласат со одредбите на Одлуката за кредитната политика во Републиката за 1983 година;

— во наредниот период да продолжи самоуправниот поврзување и здружување на организациите на здружениот труд во повисоки форми на здружување на трудот и средствата во Републиката и пошироко во земјата и со тоа да се создадат услови за поредовно снабдување со суровини и репроматеријали, за зголемување на производството за извоз и за задоволување на домашниот пазар со потребните витални производи за населението.

3. Во областа на земјоделството, организациите на здружениот труд, самоуправните организации и

заедници, деловните банки и надлежните органи во општините и Републиката потребно е:

— доследно да ги реализираат договорените мерки и активностите за ефикасно и навремено извршување на жетвата, обезбедување на организиран откуп на пченицата, јачменот, маслодајната репка и другите култури, посебно од индивидуалниот сектор и да ги преземат сите потребни мерки и активности со кои ќе се создадат услови за засејување на втори култури, посебно на сончоглед, пченка за зрно и за силажа, зеленчук за преработувачката индустрија и друго;

— да преземаат мерки за навремено донесување и реализирање на програмата за производство на храна за економската 1983—1984 година и во тие рамки да се обезбедат потребните количества гориво и резервни делови за механизација, како и неопходните количества и видови вештачки гудри, средства за заштита на растенијата и други потребни материјали и средства за навремено и организирано извршување на есенската сеидба;

— да предложат мерки во областа на даночната и кредитно-монетарната политика и политиката на цените, со цел да се обезбеди поголема мотивираност на производителите за производство на млеко и месо;

— да обезбедат потребни средства и да вложат дополнителни напори за поцелосно остварување на обврските од Резолуцијата за 1983 година за освојување на 12,5 илјади хектари, како и да преземат мерки за активирање на нови необработени обработливи површини во општествениот и индивидуалниот сектор;

— да се интензивираат активностите на организациите на здружениот труд од областа на земјоделството за зголемување на извозот на своите производи и преработки.

4. Во областа на градежништвото, неопходно е да продолжат напорите на организациите на здружениот труд за преземање работи во земјата и странство, за забрзано и навремено извршување на истражувачките и проектантските работи за објекти за чие градење се обезбедени средства, за поголема мобилност на средствата за станбена изградба, за електроенергетски објекти, за поголемо ангажирање во објектите на наоѓалиштата на јаглен и други површински копови, како и за поусогласено опремување со механизација, транспортни средства и стационарна опрема.

Исто така, неопходно е натамошно доградување и организационо и самоуправни поврзување на организациите на здружениот труд од областа на градежништвото, за заеднички настап и изведување на градежни работи во странство, нивно поврзување со други организации на здружениот труд, со цел за обезбедување организирани понуди за изградба на комплетни објекти, како и натамошно доградување на меѓусебните доходовни односи на сите учесници во градбата.

5. Во областа на надворешно-трговската размена, организациите на здружениот труд, заедно со другите фактори да вложуваат максимални напори за извршување на обврските за извоз кои произлегуваат од самоуправните спогодби и извозните програми по дејности и организации. За таа цел потребно е:

— да се обезбеди поголема мобилност и одговорност на сите носители на извозните програми со кои се создаваат услови за намирување на обврските спрема странство и за обезбедување на неопходно потребниот увоз;

— Стопанската комора на Македонија, Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство и републичките органи на управата да обезбедат приоритет на увозот за производство наменето за извоз;

— банките да даваат приоритет за кредитирање на подготвувањето на производството за извоз и на извозот;

— сите субјекти што се носители на гаранции и фиксни обврски спрема странство да подготват планови за намирување на своите обврски до крајот на 1983 година;

— Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство да ја преиспита Одлуката за условите и критериумите за дополнителното поттикнување на конвертибилниот девизен прилив во 1983 година и да предложи посебна решение за користење на дополнителните средства за поттикнување на извозот;

— Извршниот совет на Собранието на СР Македонија да се ангажира околу навременото донесување на пропис од страна на Сојузниот извршен совет со кој ќе се утврдат обемот, изворот и критериумите за обезбедување девизни средства на организациите на здружениот труд и другите општествени правни лица со седиште во социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, чиј степен на задолженост е над југословенскиот просек.

За зголемување на извозот и девизниот прилив од извоз на стоки и услуги од посебно значење е основните организации на здружениот труд во текот на месец јули да донесат сопствени дополнети програми за извоз, како и заеднички програми за извоз со другите организации во репродукционото поврзување, врз основа на заедничкото остварување на доходот.

6. Собранието на СР Македонија го задолжува Извршниот совет да ги согледа воспоставените паритетни односи на цените меѓу одделни производи и да предложи мерки за подобрување на соодносите, а особено на односите на цените на основните земјоделски производи, меѓу кои посебно на оризот и виното.

7. Организациите на здружениот труд, надлежните органи во општините, во градот Скопје и во Републиката, деловните банки, Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство, Стопанската комора на Македонија и другите самоуправни органи, организации и заедници да преземаат конкретни и дополнителни оперативни мерки и активности за разрешување на присутните проблеми во снабдувањето, со цел да се создадат услови за подобрување и надминување на состојбите на пазарот и за обезбедување на потрошувачите со основните прехранбени производи, лекови, детергенти и други производи.

8. Собранијата на самоуправните интересни заедници од општествените дејности неопходно е најдоцна до месец септември 1983 година да извршат корекција на стапките за зафаќање по основ на придонеси од доходот и личните приходи.

За јакнење на материјалната основа на здружениот труд и за оведување на личната потрошувачка во реални рамки, неопходно е да се преземат мерки и активности за доследна примена на утврдените квантификации за движењето на средствата за лични приходи и за заедничка потрошувачка во 1983 година.

Организациите на здружениот труд и другите субјекти подетално да ја согледаат состојбата, појавите и односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични приходи и врз основа на тоа веднаш да преземат мерки и активности, порастот на издвоените средства за лични приходи и за заедничка потрошувачка да се сведе во предвидените рамки за 1983 година.

Органите на групациите во самоуправното спогодување неопходно е да преземат конкретни мерки спрема корисниците на општествените средства, кои во распоредувањето на чистиот доход не се придржуваат кон утврдената политика во самоуправните спогодби.

9. Организациите на здружениот труд кои покажале загуби во работењето неопходно е да ги преиспитаат и ревидираат своите санациони програми и да создадат други услови за намалување

на загубите. Оваа задача е приоритетна, поради што е неопходно овие организации на здружениот труд да преземат соодветни активности и мерки уште во текот на месец јули 1983 година.

Посебно треба да се согледаат состојбите и реалните причини за создавање на загубите од работењето во СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ и Железничко-транспортната организација — Скопје, и да се изнајдат мерки и решенија за нивно трајно надминување со натамошно здружување на средства или преку системот на цени за нивните производи и услуги, со нагласено ангажирање на органите и раководните стручни лица во овие организации.

10. Собранијата на општините веднаш да преземат мерки за сообразување на даночната политика со Договорот за усогласување на основите и системот на политиката за посебен данок од личен доход, приход и имот и граѓани, со кои се воведува овој данок на ниво на земјата, со цел за намалување на внатрешната побарувачка и на расчекорот меѓу побарувачката и истоковните фондови за финална потрошувачка.

Извршниот совет на Собранието на СРМ да ги подготви потребните акти за изменување и дополнување на прописите за даночниот систем, при што посебно да се нагласи одговорноста на општинските органи за спроведувањето на даночната политика.

11. Организациите на здружениот труд, банките, општините и Републиката во областа на инвестициите до крајот на октомври 1983 година, треба да остварат темелна ревизија на инвестиционите зафати, имајќи ги предвид критериумите за ефикасност, способност за зголемување на извозот или сулституција на увозот, брзо вклучување во процесот на производството и остварување на зголемен доход.

При тоа, треба да се обезбеди селективност на инвестициите кои се во тек со прекинување, одлагање или сопирање на градба на одделни објекти за кои ќе се оцени дека се нерационални и дека во користењето ќе создаваат загуби за чие довршување не можат да се обезбедат реални средства и кои не се во рамките на приоритетите утврдени со развојната политика.

12. Сите организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и општините за решавање на проблемите сврзани со вработувањето треба да донесат односно да извршат дополнувања на постојните програми за вработување, во согласност со своите планови за развој, во кои ќе ги предвидат мерките за ублажување на проблемот на невработеноста (еластично работно време, развој на малото стопанство, скратување на работното време, усогласување на образовните институции со потребите на здружениот труд и друго).

13. Неопходно е да се покрене општествена акција за подобрување на финансиската ликвидност, солвентност и рентабилност на стопанството и на банките. Во врска со тоа, потребно е:

— организациите на здружениот труд во соработка со деловните банки да утврдат програми за репрограмирање на пристигнатите и неисплатени обврски;

— Републичкиот секретаријат за финансии во соработка со Народната банка на Македонија да ги согледа ефектите врз стопанството на Републиката од можната конверзија на дел од краткорочните кредити од примарната емисија или од нивно трајно отстапување на стопанството, за обезбедување обртни средства врз селективна основа, водејќи притоа сметка за суштественото стеснување на приоритетите (извоз, земјоделство и енергетика).

Основните организации на здружениот труд потребно е веднаш, а најдоцна до крајот на месец август 1983 година, да извршат здружување на паричните средства во работните и сложените орга-

низации во кои имаат интерни банки или посебни финансиски служби, со цел за надминување на одделни тешкотии во доменот на ликвидноста.

Извршниот совет на Собранието на СРМ, во соработка со Стопанската комора на Македонија, до крајот на месец октомври 1983 година, да го преиспита функционирањето и рационалноста на постојната мрежа на деловните банки во Републиката, согласно со потребите на организациите на здружениот труд.

14. Во областа на станбената политика потребен е поактивен однос на самоуправните интересни заедници за станување кон издвоените средства од доходот и чистиот доход за станбена изградба, заради нивно активно користење. Неопходно е натамошно развивање на самоуправното доходовно поврзување како и подготворен однос на сите учесници во станбената изградба, почнувајќи од проектанските организации, изведувачите на градежните и завршните работи, производителите на опрема и градежен материјал, прометните и другите учесници.

15. Самоуправните органи, организации и заедници од областа на здравството и другите субјекти врз основа на Општествениот договор за регионална организација на здравството и здравственото осигурување во СР Македонија, да се мобилизираат за склучување на самоуправни спогодби за формирање региони во оние општини каде што тоа не е сторено. Истовремено, со цел за натамошно унапредување на организацијата на здравствената заштита и здравствената дејност во Социјалистичка Република Македонија неопходно се активностите за окрупнување на веќе формираните региони, како и за побрзо остварување на целите и задачите што произлегуваат од Општествениот договор.

16. Собранието на СР Македонија укажува дека спроведувањето на економската политика во наредниот период, во услови на ограничени можности, бара поголема ангажираност на сите фактори на стопанската активност, како и зголемување на одговорноста за извршувањето на обврските, а посебно во производството, економските односи со странство, пазарот и цените, социјалната политика и друго.

Надлежните републички органи на управата и другите носители на активностата, неопходно е да ги донесат сите преостанати мерки предвидени со Програмата на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за реализација на Резолуцијата за 1983 година. Истовремено, активностата треба да биде насочена и кон навремено донесување на мерките предвидени за втората половина на 1983 година, и на дополнителни мерки и активности за одделни подрачја на развојот.

Органите на општините треба постојано да ги следат активностите на организациите на здружениот труд во стопанството и, во рамките на своите надлежности, да ги создаваат потребните услови за реализација на нивните производни програми и за надминување на присутните тешкотии.

17. Се задолжува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија да го следи спроведувањето на овие заклучоци и во рамките на своите надлежности, да предлага и презема мерки за што повремено да го известува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Доколку се извршат измени и дополнувања на Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија да подготви предлог за изменување и дополнување на Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година.

Исто така, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, до крајот на септември 1983 година, да подготви и предложи нацрт на резолуција

за политиката на општествено-економскиот развој на СР Македонија за 1984 година заедно со сите придружни документи со кои навремено треба да се определат општите услови за стопанисување и мерките на економската политика што ќе се спроведува во наредната година.

III

Овие заклучоци ќе се објават во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2025

28 јуни и 14 јули 1983 година

Скопје

По овластување
на Претседателот на Собранието на СРМ,
Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

360.

Уставниот суд на Македонија врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 29 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) член 27 став 1 од Самоуправната спогодба за основите, критериумите и мерилата за стекнување на доходот на организациите на здружениот труд од дејноста на предучилишното и основното воспитување и образование на општината — Струмица, склучена на 14 април 1978 година меѓу организациите на здружениот труд од дејноста на предучилишното и основното образование и воспитување од подрачјето на општината Струмица и Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за образование и наука во Струмица, и

б) член 1 од Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за измени и дополнувања на самоуправната спогодба, означена под а) на оваа точка, склучена меѓу истите учесници на 30 март 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Општинската самоуправни интересна заедница за образование и наука во Струмица на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето во Струмица поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на одредби од оспорените акти, означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што не се во согласност со начелото на распределба според трудот.

4. Во одговорот на наводите содржани во предлогот на Општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето, секретарот на самоуправната интересна заедница појасни дека при одреду-

вање на масата на средствата за општа и заедничка потрошувачка на корисниците, од страна на организациите на здружениот труд преку Општинскиот договор за висината и движењето на средствата за општа и заедничка потрошувачка, се користи мерилото „условно неквалификуван работник“ на кој начин самоуправната интересна заедница формира маса на средства. Така, добиената маса на средства, со мали измени, а со цел да се стимулира интересот кај организациите на здружениот труд за стручно усовршување на наставниот кадар, собранието на самоуправната интересна заедница во својата самоуправни спогодба ги предвидува и коефициентите на стручност за формирање на маса на средства, но не и за распределба на средствата за лични доходи по коефициенти. Понатаму, во одговорот се појаснува дека самоуправната интересна заедница, преку своја комисија, еднаш годишно врши оценување на работата на воспитно-образовните организации и изготвува ранг листа на постигнатите резултати, а притоа не учествува ниту пак влијае врз распределбата на средствата за лични доходи во овие организации.

5. Во текот на постапката и на јавната исправа, Судот утврди дека во член 27 став 1 од оспорената самоуправни спогодба е предвидено зголемување на бројот на пресметковните бодови утврден за вредноста на одделни работи и работни задачи во зависност од степенот на стручната подготовка на работникот. Така, овој број се зголемува за 15 бодови за наставно-воспитните, административно-финансиските и раководно-стручните работи и работни задачи доколку ги врши работник со средна стручна подготовка, ако ги врши работник со виша за 42,5 бода, а ако ги врши работник со висока стручна подготовка за 70 бодови. За квалификуваниот работник кој врши работи и работни задачи во техничката служба овој број се зголемува за 35 бода, а за висококвалификуваниот работник за 67 бодови.

Според член 1 од одлуката, означена под б) на точката 1 на оваа одлука, за сите наставно-воспитни и раководно-административни работници во воспитно-образовните организации на здружениот труд кои се наоѓаат 10 години пред исполнувањето услови за пензија се утврдува посебен надоместок од 13,5 бода, а за работниците кои се наоѓаат 5 години пред пензија 27,5 бода. Понатаму, според истата одредба од одлуката, за наставниците кои се здобиле со звањата истакнат педагошки работник и особено истакнат педагошки работник се утврдува надоместок од 48,5 бода, а за работник со звањето магистер од 27,5 бода.

Од изнесеното може да се констатира дека во оспорената одредба од самоуправната спогодба како еден од основите, според кои основните училишта стекнуваат средства за лични доходи, е предвидена и стручната подготовка односно звањето на работникот и тоа како самостоен основ. Предвидувањето на овој основ за финансирање на дејноста на училиштето во основното образование доведува до тоа за работи и работни задачи од иста сложеност во наставата, што според член 79 став 1 и 2 од Законот за основното воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 46/78), ги извршуваат лица со различен степен на стручна подготовка, да биде определуван различен личен доход по тој основ само поради различниот степен на стручна подготовка, со што се доведува во прашање уставното начело на распределба според трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија.

Исто така, и со член 1 од оспорената одлука се обезбедуваат средства на основните училишта за работниците кои се наоѓаат пред исполнување на условите за пензија независно од вложениот труд и постигнатите резултати, со цел да се подобри материјалната положба на овие работници.

Притоа, Судот имаше предвид дека со оспорените акти е уредено прашањето за начинот на стекнувањето средства за лични доходи во училиштата за основното образование, а не непосредната распределба на средствата за лични доходи. Меѓутоа, тргнувајќи од фактот дека постои непосредна поврзаност меѓу системот за стекнување доход со слободна размена на трудот и системот на распределбата, односно дека основ за изградба на системот на стекнување доход со слободна размена на трудот е постоење на определен систем на распределба според трудот, Судот смета дека и во самоуправните општи акти во кои се регулира начинот на стекнувањето доход со слободна размена на трудот треба да се утврдуваат такви основи и мерила кои ќе овозможуваат распределба според трудот.

Судот, оцени дека начинот на кој во оспорениот член 27 став 1 од самоуправната спогодба е предвидена стручната подготовка односно звањето како основ за стекнување доход во основните училишта, како и начинот на кој работниот стаж, со оспорениот член 1 од одлуката е предвиден како основ за стекнување доход, не е поврзан со вложениот труд и резултатите од трудот, односно не води сметка за начелото на распределба според трудот. Поради тоа Судот утврди дека оспорените членови означени во точката 1 на оваа одлука, не се во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 115/81

29 декември 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

361.

Уставниот суд на Македонија врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија, член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки по јавната расправа одржана на 9 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 16 и 17 од Правилникот за основите и мерилата за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Водовод и канализација“ во состав на Работната организација „Комуналец“ во Скопје, со референдум одржан на 26 декември 1977 година и Табеларниот преглед за утврдениот број бодови на работите и работните задачи, донесен од работниците, во истата организација со референдум одржан на 28 декември 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. На седницата Судот утврди дека аконтацијата во распределбата на средствата за лични доходи во оспорениот правилник се врши по следните основи: сложеност, одговорност, напори и услови за работа кои понатаму се разграничени во неколку степени и подоснови при што за секој од нив е утврден одреден број бодови. Исто така, Судот утврди дека при утврдувањето вкупниот број бодови за определените работи и работни задачи не е извршена нивна аналитичка процена од која може да се види за секој од нив по колку бода се утврдени по секој од предвидените основи, односно не е извршено разграничување на работите и ра-

ботните задачи по утврдените степени на сложеност, напор, одговорност и условите за работа. Понатаму, Судот утврди дека процената на работите и работните задачи, согласно член 16 од Правилникот за лични доходи ја врши посебна комисија која ја формира работничкиот совет. Исто така, Судот утврди дека бројот на бодовите кои се предвидени по основите сложеност, одговорност за доверени средства и одговорност за исправно вршење на задолженијата се дадени во распон.

4. Согласно начелото за распределба според трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и на член 126 став 1 од Законот за здружениот труд, на секој работник од доходот на основната организација на здружениот труд му припаѓа личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со овојот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Во остварувањето на ова начело, работниците во основната организација, согласно член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, со кои треба да се обезбеди личните доходи на работниците да се утврдат врз основа на нивниот придонес во работата и во зависност од резултатите од трудот и работењето што ќе ги оствари основната организација.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај бодовите се утврдени во распон, а за утврдениот број бодови во рамките на распонот, одлучува посебна комисија, а не работниците со референдум, во смисла на член 463 од Законот за здружениот труд, Судот утврди дека оспорените членови од правилникот и Табеларниот преглед не се во согласност со означените уставни и законски одредби.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на ова решение.

У. бр. 216/82

9 јуни 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

362.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 24 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 2 од Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците во Основната организација на здружениот труд „Малопродажба“ во состав на Работната организација „Нова трговија“ увоз-извоз во Битола, донесен од работниците со референдум на 11 февруари 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на здружениот труд на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата несогласност со уставните начела и законските одредби за распределба на средствата за заедничка потрошувачка.

4. Во претходната постапка Судот утврди дека член 2 од оспорениот правилник, покрај веќе постојните основи предвиден е и основот „квалитет-

но извршување на работите, односно на работните задачи“. Понатаму, овој основ е разработен и се определени мерила. Така, за просечно залагање работникот добива 20 бода, за натпросечно залагање 40 бода и за врвно залагање и други самоиницијативни активности 60 бода. Притоа, овие бодови работникот може да ги добие со одлука на Комисијата за решавање на станбените потреби на работниците, а на предлог на директорот на основната организација на здружениот труд. Понатаму, во истиот член описно е искажано што се подразбира под поимот просечно, натпросечно, врвно залагање и други самоиницијативни активности. Меѓутоа, во оспорениот правилник не постојат показатели за резултатите на трудот преку кои ќе се утврди стварниот придонес и резултатите што работникот ги постигнува во работата.

5. Согласно членовите 21 и 23 од Уставот на СР Македонија, работниците во основната организација на здружениот труд утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка. Согласно член 42 став 1 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75), давателот на стан на користење, со општ акт го уредува начинот, условите и редот на првенството по кој ќе се даваат становите на користење.

Според мислењето на Судот, право е на работниците во организациите на здружениот труд, во согласност со Уставот и законот, да утврдат такви основи и мерила за утврдување редот на првенството за доделување на стан, со кои пред се, ќе се оствари уставното начело на заемност и солидарност за задоволување на станбените потреби на работниците. Притоа, при утврдувањето на основите и мерилата со кои ќе се утврдува редот на првенството за распределба на станови, работниците можат да превидат освен социјално-економски и такви критериуми, кои се поврзани со придонесот на работникот во работата и со успехот на организацијата во која работи. Инаку, придонесот на работникот се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата преку објективизирани основи и мерила кои овозможуваат да се утврди стварниот придонес и резултатите што работникот ги постигнува во работата. Оценувањето, пак, на придонесот на работниците, според мислењето на Судот можат да го вршат работничкиот совет, комисијата која тој ќе ја формира или работниците непосредно. Притоа, директорот на основната организација како и непосредниот раководител имаат право и должност со свои пролези и мислења, со свое активно учество да придонесуваат за што пореално и пообјективно утврдување на придонесот на секој работник.

Со оглед на тоа што во оспорениот правилник не постојат основи кои зборуваат за резултатите на трудот и кои овозможуваат да се утврдат стварниот придонес и резултатите што работникот ги постигнува во работата, туку е тоа само описно дадено во оспорениот член, а директорот понатаму дава предлози кој од работниците колку бодови ќе добие по овој основ, Судот утврди дека тој не е во согласност со уставните начела и е во спротивност со законските одредби за распределба на средствата за заедничка потрошувачка.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 233/82

24 јуни 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

При Општинскиот суд Скопје II — Скопје се води спор — бракоразводно дело по тужбата на тужителката Телфида Ајвас од Скопје, ул. „Љуба Ивановиќ“ бр. 38/5-19, против Ахмед Јашар Ајвас од Скопје, а сега на работа во странство со непознатата адреса, како нејзин сопруг.

Се повикува именувааниот Ахмед Јашар Ајвас во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд Скопје II — Скопје. Во спротивно ќе му се постави привремен застапник и делото ќе се води преку застапникот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV. П. бр. 2123/83.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за уредување на меѓа по предлог на предлагачот Синадиновски Неделков Тодор и др. од с. Подбреѓе против противниците Војо Симјановски и Стојан Симјановски, двајцата од с. Подбреѓе, а сега со непознатата адреса во СР Германија.

Се повикува противниците Симјановски Војо и Симјановски Стојан, двајцата од с. Подбреѓе, а сега на привремена работа во Германија со непознатата адреса, да се јават во Општинскиот суд во Тетово, да ја соопштат нивната адреса или пак да одредат свој полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе им се постави привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 99/82.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за физичка делба по предлог на предлагачката Јовановска Јованка од с. Раотинце, против противничката Јовановска Трпана од с. Раотинце, а која се наоѓа на привремена работа во СР Германија со непознатата адреса.

Се повикува противничката Јовановска Трпана од с. Раотинце, а сега на привремена работа во СР Германија со непознатата адреса, да се јави во Општинскиот суд — Тетово, ја соопшти нејзината адреса или пак да постави свој полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 404/82.

Пред овој суд е поднесен предлог за физичка делба од предлагачот Кипровски Кузманов Игњат од Тетово, против противниците Кузмановски Игњатов Слободан и др., сега во Торонто — Канада со непознатата адреса.

Се повикува лицето Кузмановски Игњатов Слободан од Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 26, а сега на привремена работа во Торонто — Канада со непознатата адреса, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или пак да постави свој полномошник. Во спротивно, доколку истиот не се јави, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува пред судот до окончавањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 227/83.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 206 од 6. IV. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-18-19-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Спортско-рекреативен центар „25 Мај“ Р. О. — Титов Велес, во основање, ул. „Алексо Демниев“ бб.

Работната организација е основана со решението бр. 08-50 од 27. I. 1983 година од Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Титов Велес.

Основни дејности: 120410 — ОЗТ кои даваат услуги на такмичарскиот спорт за организирање приредби.

Во правниот промет со трети лица Р. О. истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Работната организација одговара со сите свои средства.

За обврските на работната организација одговара основачот неограничено субсидијарно.

Лице овластено за застапување е Анастов Дана, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 206/83. (184)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 88 од 17. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 540-14 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Битола, ООЗТ „Горѓи Сугарев“ — Битола со следните податоци: ООЗТ „Горѓи Сугарев“ — Битола ќе ја застапува Александар Радевски, индивидуален работоводен орган, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Данаил Грујовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 88/83. (185)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 60 од 4. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 115 ја запиша во судскиот регистар промената на дејноста на Заштитната организација за професионална рехабилитација и вработување на трудови инвалиди „Македонија стакло“ — Битола со следните податоци:

Основни дејности: 130232 — професионална рехабилитација и вработување на трудови и други инвалиди.

Споредна дејност: 050302 — производство и услуги од стакло и стаклорезачка дејност, брусење и продажба на своите производи.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 60/83. (186)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 62 од 5. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 92 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската СИЗ за водостопанство, Ц. О. Демир Хисар.

Основни дејности: 140212:

— врши договарање и самоуправни спогодување за прашањата од заеднички интерес на корисниците и на давателот на услугите од областа на водостопанството;

— здружување на трудот и средствата за одржување, развој и проширување на материјалната основа на водостопанството;

— употребата и користење на водите;

— заштита и одбрана од штетните дејствија на водите;

— заштита на коритата и бреговите на водотоците и акумулациите;

- заштита на водите од загадување;
- организирање и насочување на експлоатацијата на песок, какал и камен од природните водотоци, заштита од ерозија и уредување на порои;
- изградба, одржување и реконструкција на водостопанските објекти и постројки;
- други работи што се од заеднички интерес во областа на водостопанството;
- обезбедување на вода за водоснабдување.

Во правниот промет со трети лица ОСИЗ има целосни овластувања.

За своите обврски заедницата одговара со средствата, со кои располага (член 7 од Самоуправната спогодба за основање на СИЗ).

Име на лицето овластено за застапување: Јован Кочовски, претседател на Собранието на Општинската СИЗ за водостопанство, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 62/83. (187)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 9 од 12. I. 1983 година, на регистарска влошка бр. 84 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Крушево со следните податоци: Заедницата ќе ја застапува Борис Николоски, секретар, без ограничување, а во согласност со Спогодбата за основање на СИЗ.

Му престанува овластувањето на Илија Адамски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 9/83. (188)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 10 од 12. I. 1983 година, на регистарска влошка бр. 83 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп со следните податоци: Заедницата ќе ја застапува Раде Ѓорѓиоски, в. д. секретар, без ограничување, а во согласност со Спогодбата за основање на СИЗ.

Му престанува овластувањето на Илија Адамски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 10/83. (189)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 129 од 9. II. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-236-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училишниот медицински центар „Никола Штеин“, Ц. О. — Тетово, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 25 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Коцески Петар, директор, а се запишува новиот застапник Емини Ештраф, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 129/83. (109)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 56 од 25. I. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-800-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Гимназијата „Кочо Рацин“, Ц. О. — Титов Велес, ул. „Благој Ѓорев“ бр. 40 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Трајковски Љубомир, директор, без ограничување, а се запишува Душан Ѓацов, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 56/83. (110)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 117 од 29. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 576-09 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ-ОУ „Ѓорче Петров“, с. Ропотово — Прилеп со следните податоци: ООЗТ ќе ја застапува Јованоски Петре, в. д. директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Стојаноски Борис.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 117/83. (190)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 118 од 30. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 576-08 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ-ОУ „Круме Волнароски“, с. Тополчани, Прилеп со следните податоци: На Мицески Дончо, досегашен работоводен орган, директор на ООЗТ-ОУ „Круме Волнароски“, с. Тополчани, со неограничени овластувања му престануваат овластувањата за застапување.

Чесноска Лилјана, вршител на должност индивидуален работоводен орган на ООЗТ ОУ „Круме Волнароски“, с. Тополчани, се именува да ја застапува ООЗТ-ОУ — „Круме Волнароски“, с. Тополчани, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 118/83. (191)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 101 од 24. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 338 го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бришењето од судскиот регистар на Заводот за физиологија на пушењето со медицина на трудот — Прилеп, во состав на Сложената организација „Југотутун“ — Скопје со следните податоци: Се брише од судскиот регистар Заводот за физиологија на пушењето со медицина на трудот — Прилеп, во состав на Сложената организација „Југотутун“, — Скопје, врз основа на решението на овој суд СТ. бр. 3/77 од 24. III. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 101/83. (192)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 92 од 18. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 576-02 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ — Основно училиште „Кочо Рацин“ — Прилеп со следните податоци: ООЗТ ќе ја застапува Стојкоски Боро, индивидуален работоводен орган, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Арнаудоски Стојан.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 92/83. (193)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 94 од 23. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 576-14 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ООЗТ-ОУ „Вера Циривири-Трена“, с. Дебреште во состав на РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп.

Дејност: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет ООЗТ има полни овластувања.

Основната организација одговара за обврските на Работната организација — неограничено солидарно.

Основната организација за своите обврски одговара со сите свои средства, а за обврските на другите организации одговара неограничено солидарно.

Имиња на лицата овластени за застапување: Стојаноски Димитрија, в. д. директор, со ограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 94/83. (194)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 96 од 23. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 576-16 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ООЗТ-ОУ „Мирче Ацев“, с. Лажани, Прилеп со следните податоци: Конституирање на ООЗТ-ОУ „Мирче Ацев“, с. Лажани, во состав на РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп.

Дејност: 120111 — Основно образование од општ тип.

ООЗТ во правниот промет има полни овластувања.

Основната организација одговара за обврските на Работната организација неограничено солидарно.

Основната организација за своите обврски одговара со сите свои средства, а за обврските на другите организации одговара неограничено солидарно.

ООЗТ ќе ја застапува Нинески Вељан, в. д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 96/83. (195)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 116 од 29. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 576-19 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ООЗТ-ОУ „Кирил и Методиј“, с. Канатларци со следните податоци: Конституирање на ООЗТ-ОУ „Кирил и Методиј“, с. Канатларци, во состав на РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп.

Дејност: 120111 — основно образование од општ тип.

ООЗТ во правниот промет има полни овластувања.

Основната организација за своите обврски одговара со свои свои средства.

ООЗТ ќе ја застапува Мицески Дончо, в. д. директор, со ограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 116/83. (196)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 98 од 23. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 576-18 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ООЗТ-ОУ „Пере Тошев“, с. Дупјачани со следните податоци: Конституирање на ООЗТ-ОУ „Пере Тошев“, с. Дупјачани во состав на РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп.

Дејност: 120111 — основно образование од општ тип.

ООЗТ во правниот промет има полни овластувања.

Основната организација одговара за обврските на Работната организација неограничено солидарно.

Основната организација за своите обврски одговара со сите свои средства, а за обврските на другите организации одговара неограничено солидарно.

ООЗТ ќе ја застапува Илиоски Спиро, в. д. директор, со ограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 98/83. (197)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 97 од 23. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 576-17 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ООЗТ-ОУ „Страшо Пинџур“, с. Мало Коњари со следните податоци: Конституирање на ООЗТ-ОУ „Страшо Пинџур“, с. Мало Коњари, во состав на РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп.

Дејност: 120111 — основно образование од општ тип.

ООЗТ во правниот промет има полни овластувања.

Основната организација одговара за обврските на Работната организација неограничено солидарно.

Основната организација за своите обврски одговара со сите свои средства, а за обврските на другите организации одговара неограничено солидарно.

ООЗТ ќе ја застапува Ѓуроски Никодин, в. д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 97/83. (198)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 93 од 23. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 576-13 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ООЗТ-ОУ „Јонче Смугрески“, с. Обршани со следните податоци: Конституирање на ООЗТ-ОУ „Јонче Смугрески“, с. Обршани, во состав на РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп.

Дејност: 120111 — основно образование од општ тип.

ООЗТ во правниот промет има полни овластувања.

Основната организација одговара за обврските на Работната организација неограничено солидарно.

Основната организација за своите обврски одговара со сите свои средства, а за обврските на другите организации одговара неограничено солидарно.

ООЗТ ќе ја застапува Палески Милан, в. д. директор, со ограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 93/83. (199)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 95 од 23. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 576-15 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ООЗТ-ОУ „Петре Глигурски“, с. Костинци со следните податоци: Конституирање на ООЗТ-ОУ „Петре Глигурски“, село Костинци, во состав на РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп.

Дејност: 120111 — основно образование од општ тип.

ООЗТ во правниот промет има полни овластувања.

Основната организација одговара за обврските на Работната организација неограничено солидарно.

Основната организација за своите обврски одговара со сите свои средства, а за обврските на другите организации одговара неограничено солидарно.

ООЗТ ќе ја застапува Димоски Димко, в. д. директор, со ограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 95/83. (200)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 115 од 29. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 341 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Башкими“, с. Делогожда, Струга со следните податоци: Централното основно училиште ќе го застапува Положани Лиман, индивидуален работорводен орган, со неограничени овластувања.

Им престануваат овластувањата на Села Осман, Села Рамиз и Алиу Али.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 115/83. (201)

Оружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 218 од 23. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 634 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Работната организација Спомен дом на културата — Битола со следните податоци: Конституирање на Работната организација Спомен дом на културата — Битола, со ц. о.

Основни дејности:

120-331 — културно-образовна дејност;

Споредни дејности:

080-121 — ресторан со услужување;

080-190 — други угостителски услуги;

120-341 — сценско-музички дејности;

120-349 — други културно-уметнички дејности;

120-364 — прикажување на филмови.

ООЗТ во правниот промет има целосни овластувања, како и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Петар Целаковски, в. д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 218/82. (202)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 258 од 15. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 552 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Факултетот за туризам и угостителство — Охрид со следните податоци: Проф. м-р Васил Мојсовски, декан на Факултетот за туризам и угостителство — Охрид, е овластен за застапување на Факултетот — целосни овластувања.

Му престанува овластувањето за застапување на м-р Александар Цицкоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 258/82. (203)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 368 од 10. XII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 546 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Домот на културата — Ресен со следните податоци: Домот на културата — Ресен ќе го застапува Грнчаровски Димитар, директор.

Му престанува овластувањето за застапување на Петровиќ Милица.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 368/82. (204)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 257 од 15. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 535 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училишниот центар за средно образование „Јосип Броз Тито“ — Ресен со следните податоци: Училишниот центар ќе го застапува Таневски Јован, директор, со неограничени овластувања.

И престанува овластувањето за застапување на Лабачевска Лилјана.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 257/82. (206)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 137 од 12. IV. 1983 година, на регистарска влошка бр. 91 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО — Ветеринарна станица — Крушево, со ц. о. со следните податоци: Ветеринарната станица ќе ја застапува Бразда Васил, в. д. раководител, со полни овластувања.

Му престанува овластувањето на Геру Никола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 137/83. (217)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 168 од 29. IV. 1983 година, на регистарска влошка бр. 576-05 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Р. О. на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ-ОУ „Гоце Делчев“ — Прилеп со следните податоци: ООЗТ ќе ја застапува Тоде Сотиров Попоски, директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Богданоски Милија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 168/83. (218)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 164 од 22. IV. 1983 година, на регистарска влошка бр. 576-01 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО „11 Октомври“ Прилеп, ООЗТ-ОУ „Рампо Левката“ — Прилеп со следните податоци: ООЗТ ќе ја застапува Стојчески Борис, индивидуален работорводен орган, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Гешоски Б. Милорад.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 164/83. (219)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 557 од 10. V. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-944-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Станицата за унапредување на индивидуалното земјоделие „Бојмија“, Ц. О. — Валандово, ул. „Нова Населба“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Тодоровски инженер Стојмир, без ограничување, а се запишува како нов застапник Атанасов Тодор, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 557/83. (220)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 518 од 5. V. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1504-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за вработување, Ц. О. Гевгелија, ул. „Борис Карпузов“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Гошев Никола, секретар, а се запишува новиот застапник Петкова Нада, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 518/23. (221)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 29 од 5. II. 1983 година, на регистарска влошка бр. 87 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување Ц. О. — Битола.

Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Битола настана со промени во организирањето на досегашната ОСИЗ на здравството и здравственото осигурување — Битола, рег. вл. 57.

Истовремено се запишува бришењето на досегашната ОСИЗ на здравството и здравственото осигурување — Битола и Основната заедница — Битола, рег. вл. 57.

Основни дејности: — 140237 — општинска самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување.

Целосни овластувања.

Целосна одговорност.

Заедницата ќе ја застапува Васко Василевски — секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 29/83. (143)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 32 од 5. II. 1983 година, на регистарска влошка бр. 91 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на Регионалната самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на општините Битола, Демир Хисар, Кичево и Ресен, со Ц. О.

Регионалната СИЗ за здравствена заштита — Битола настана со промени во организирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, рег. вл. 57.

Основни дејности — 140237:

— утврдување на политиката за развој на здравствената заштита во рамките на регионалната заедница;

— утврдување единствен ниво и обем на правата од здравствената заштита за подрачјето на регионалната заедница и еднакви услови за нивното користење;

— утврдување и обезбедување на финансиски и други материјални средства за спроведување на дејноста на регионалната заедница;

— обезбедување услови за вршење на стручните, управните, административно-техничките и финансиските работи во рамките на дејноста што се остваруваат во регионалната заедница;

— усогласување на плановите и програмите за развој на здравствената заштита со општинските заедници за дејноста кои се обавуваат во регионалната заедница, како и за спроведување на задачите од областа на ОНО и општествената самозаштита;

— утврдување на основите и мерилата за стекнување на доходот со слободна размена на трудот со здравствените работни организации што вршат здравствена дејност што се обезбедува во регионалната заедница;

— утврдување на начините и критериумите за стручно усовршување на здравствените работници;

— остварување на други заеднички потреби и интереси, во рамките на регионалната заедница, утврдени со самоуправни спогодба, статутот и другите општи акти.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправни спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара во границите на пренесените права и обврски од страна на општинските заедници.

Заедницата ќе ја застапува Васко Василевски, секретар, со неограничени овластувања.

Основачи: Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Демир Хисар; Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево и Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 32/83. (144)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 31 од 5. II. 1983 година, на регистарска влошка бр. 89 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување Ц. О. — Демир Хисар.

Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Демир Хисар настана со промени во организирањето на досегашната Основна СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Демир Хисар, рег. вл. 57.

Истовремено се запишува бришењето на досегашната Основна СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Демир Хисар, рег. вл. 57.

Основни дејности: — 140237 — општинска заедница на здравството и здравственото осигурување.

Во правниот промет ОСИЗ настапува во своје име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства.

Заедницата ќе ја застапува Борис Граматиковски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 31/83. (145)

КОНКУРСИ

Врз основа на Статутот на Монтажната задруга „ЕНЕРГО СКОПЈЕ“ — Скопје, Собирот на работните луѓе на Задругата

распишува
КОНКУРС

за избор на работоводен орган — директор на задругата.

Покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат завршено средно електро техничко училиште;

— 10 години работно искуство во структурата и на соодветни раководни работни места;
— да поседуваат морално-политички квалитети;
— да не се осудувани за кривични дела.

Пријавите со комплетната документација се доставуваат на адреса: Монтажна задруга „ЕНЕРГО СКОПЈЕ“ — Скопје, ул. „М. Хаџивасилев Јасмин“, блок 7/3.

Конкурсот ќе биде отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Непотполните и неблаговремените пријави — молби нема да бидат земени во разгледување.

Работничкиот совет на РГО „Бетон“, ООЗТ — XIII-то градилиште — Радовиш

распишува КОНКУРС

за реизбор на индивидуален рабоводен орган — директор

Покрај општите услови, предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено висока или виша СС (дип. град. инженер или инженер, дип. архитект или инженер архитект, дипл. машински инженер или инженер, дип. економист или економист, дип. правник или правник);

— да има пет години работно искуство во структурата;

— да поседува организациони способности;

— да поседува општествено-политички и морални квалитети;

— да е афирмиран како стручњак во својата област;

— да не е осудуван по член 511 од ЗЗТ.

Пријавите со потребните документи да се поднесуваат на адреса „РГО „Бетон“, ООЗТ — XIII градилиште — Радовиш.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Работничкиот совет на ИГМ „Брегалница“, с. Кучичино — Кочани

распишува КОНКУРС

за избор на шеф на Финансиско-сметководен сектор

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат завршено економски факултет, со најмалку 2 години работно искуство;

— да имаат завршено прв степен на економски факултет или виша економска школа — книговодствен смер со најмалку 4 години работно искуство.

Конкурсот ќе трае 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со другите потребни документи се доставуваат до Работничкиот совет на ИГМ „Брегалница“, с. Кучичино — Кочани.

Личниот доход според Правилникот.

Некомплетираните документи нема да бидат земени во разгледување. (309)

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/49) и член 267 точка 5 од Статутот на општината Титов Велес,

Собранието на општината Титов Велес, на заедничката седница на Соборот на здружен труд, Соборот на месните заедници и Општествено-политичкиот собор, одржан на 5 јули 1983 година,

ОБЈАВУВА

дека ќе се врши избор на еден судија на Општинскиот суд — Титов Велес

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од член 91 став 1 од Законот за редовните судови, пријавите да ги поднесуваат до Собранието на општината Титов Велес — Комисија за избор и именување, во рок од 15 дена од денот на објавувањето. (312)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на општината Кочани и Винаца

ОБЈАВУВА

дека Општинскиот суд во Кочани ќе врши избор на:

— претседател на судот;

— двајца судии за судското одделение во Винаца;

— еден судија за Општинскиот суд во Кочани и

— реизбор на двајца судии во Општинскиот суд — Кочани.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите по член 91 од Законот за редовните судови треба да поднесат пријави до Собранието на општината Кочани — Комисија за избор и именување, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“. (313)

СОДРЖИНА

	Страна
355. Закон за привремена забрана на користењето на земјоделското земјиште за земјоделски намени — — — — —	449
356. Закон за обезбедување средства за изградба на електроенергетски објекти —	450
357. Закон за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги — — — — —	450
358. Закон за собирање, користење, преработка и промет на отпадните материјали што се користат како секундарни сировини — — — — —	451
359. Заклучоци за остварување на политиката на општествено-економскиот развој на Социјалистичка Република Македонија до крајот на 1983 година — — —	453
360. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 115/81 од 29 декември 1982 година — — — — —	456
361. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 216/82 од 9 јуни 1983 година —	457
362. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 233/82 од 24 јуни 1983 година	458